



ТУТУН TOBACCO

СПИСАНИЕ НА ТУТУНСКАТА НАУКА И СТРУКА
BULLETIN OF TOBACCO SCIENCE AND PROFESSION

ТУТУН	Vol. 50	№ 1-3	СТР. 1-58	ПРИЛЕП	ЈАНУАРИ
-------	---------	-------	-----------	--------	---------

2000

МАРТ

СОДРЖИНА

Оригинални научни статии

<p>Корубин Аракаска, А.:</p> <p>Гачин на наследување на новите морфолошки особини кај тутунските сорти и нивните дигаделни крстоски 3-12</p>	3-12
<p>Петровичоска, В., Трајковски, Ј.:</p> <p>Алрохемиско иститување на посевите за одгледување на тутун во геоглиско-валандовскиот регион 13-22</p>	13-22
<p>Димоска, В., Стојков, С., Гвероска, Б.:</p> <p>Хербицидни ефекти на одредени програми во земјоделите и тутунскиот расад 23-31</p>	23-31
<p>Димитров, А., Величкоска, В.:</p> <p>Помидорен кон посочуванието на појавата на штетните предизвикатели од западниот цвртен трипс (<i>Frankliniella occidentalis</i> Pergande) 32-40</p>	32-40
<p>Станчанска, С.:</p> <p>Компаративна анализа на трошочната структура и економски ефекти од производството на тутун кај стандардната сорта П 12 2/1 и новосоздадената сорта П-26 41-49</p>	41-49

Стручна статија:

<p>М.А. З. М. С. Савић, М.:</p> <p>Утицај неких физички параметри на изразот одредета со формирање ѕуштичне фаза сирови 50-55</p>	50-55
---	-------

НАЧИН НА НАСЛЕДУВАЊЕ НА ПОВАЖНИТЕ МОРФОЛОШКИ ОСОБИНИ КАЈ ТУТУНСКИТЕ СОРТИ И НИВНИТЕ ДИЈАЛЕЛНИ КРСТОСКИ

Ана Корубин - Алексоска
Институт за тутун - Прилеп

ВОВЕД

Тутунот како едно од најмасовните генетски средства за уживање има значајна улога во вакционеткиот доктор на многу земји. Со современата колекција на сква култура се постојува да се добијат сорти кои би ти подминале постоечките во постепеност, хемиските, хемискиот состав и пушачките својства. Во таза насока се усменени и нашите испитувања, применувајќи го методот на дијапозициски

извјес, кој нуди најдобро започијавање со генетскиот карактер на родителските генотипи и нивните хибриди.

Целта на испитувањата од овој труд е да се приучи, идентифицира и потврди генотипот на наследувачкото на поважните хемискиот состав кај дијалелните крстоски од четири тутунски сорти во F1, F2, потомствата BC1(P1) и повратната рецпресија BC1(P2) генерација.

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОД НА ИСПИГУВАЊАТА

Како материјал за испитување избрани се четири тутунски сорти (среќатинска Јурија П '2-21, Нобеда П 2 и Јека IV 125/3 и полуурецгалската Forchheimer-Ostfriesland P0) и нивните дијалелни крстоски. Проучувало се својствата: идичица на страк, број на листови по страк и товарнина на листовите од средниот појас. Тригодишни мерења се извршени на шант постапки по случаен блок систем во четири повторувања, на олтното поле на Институтот за тутун Прилеп, во текот на цврзането на тутунот. Кај родителските генотипи и F1 без морени по 100 страки, а во F2, BC1(P1) и BC1(P2) потомство то по 200 стракови. Површината на листолите беше добиена со изложба на делигантите со широколистата и со коефициентот $k=0.6254$. Џобните испитатели за склој

особинка со комбинации за сите генерации се обработени вариацијско-статистички.

Патинот на наследуваче се оценува според тест-сигнификантноста на средната вредност од F1, F2, BC1(P1) и BC1(P2) потомството во однос на родителскиот процес. Во случај кога средната вредност на хибридното потомство е еднаква на родителскиот процес, постоеа интермедијарно наследуваче (i). Ако средната вредност на хибридното потомство е поблиску до еден од родителите, се работи за парцијална доминација (рф). Ако средната вредност на хибридот се смета со со средната вредност на еден од родители, станува збор за доминантност во наследувачето, односно (d) - доминантност на подобршиот родител, (-d) - доминантност на родителот со пониска вред-

акој. Сигнификантно поголема средна вредност на хибридот од родителот со по-сопствена преодолна вредност покажува појава на поситивен хетерозис (*h*), додека

сигнификантно пониска средна вредност на хибридот на родителот со помалта преодолна вредност значи појава на негативен хетерозис (-*h*).

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА

Височина на стракот

Во ЕР1 генерацијата интермедиарно наследување имаат крстовите П-12-2/1 x П-12 и П-12-2/1 x JV 125/3, парцијално доминантно наследување спрема низокот родителски покажани П-12-2/1 x FO и П-2 x JV 125/3, а спрема низокот П-2 x FO, додека кај JV 125/3 x FO с забележан поситивен хетерозис во наследувањето на исправното својство (Табела 1).

Томов (16), кај крстоски од ориенталски сорти во оваа генерација добил парцијално доминантен начин на наследување контризиран со адитивни теми. Позитивен хетерозис во јадеите испитувана кај ЕР1 хибриди од ориенталски сорги добиле: Matani и Sacks (11), Томов (16) и Jang et al. (7).

Табела 1 - Измин на наследување на својство височина на стракот кај дигелите крстоски во ЕР1 генерација

Table 1 - Mode of inheritance of stalk height in diel crosses in ER1 generation

Родители Parents	П-12-2/1	П-2	JV 125/3	FO
П-12-2/1	56,33	82,34 ⁱ	86,66 ^j	83,16 ^{pd}
П-2	82,34 ⁱ	108,46	112,66 ^{pd}	123,92 ^{pd}
JV 125/3	86,66 ^j	112,66 ^{pd}	125,00	141,27 ^h
FO	83,16 ^{pd}	122,72 ^{pd}	141,27 ^h	129,80

Крстоските во ЕР2 генерацијата каде едниот родител е П-12-2/1 имаат интермедиарен начин на наследување, кај П-2 x JV 125/3 се јадува парцијална доминација спрема низокот родител, а крстоските П-2 x FO и JV 125/3 x FO покажаа доминантност на низокот родител во наследувањето на својството (Табела 2).

Горник (3), кај крстоските од ориенталски сорти во оваа генерација утврдил

интермедиарен начин на наследување Lee и Chang (10), со испитување и изјаде на крстоски добиени со скрстување на 8 домашни и ориенталски сорти пронашле парцијално доминантен начин на наследување, контризиран претежно од адитивни теми. Jang et al. (7) открије појединчна доминантност во наследувањето на оваа својство.

Табела 2 - Начин на наследување на својството височина на стражот кај
дијагоналните крстоски во F2 генерација

Table 2 - Mode of inheritance of character stalk height in diallel crosses in F2
generation

Родители Parents	П 12-2/1	П - 2	JV 125/3	FO
П 12-2/1	56,32	87,12 ^b	88,08 ^a	87,24 ^b
П - 2	87,12 ^b	108,46	111,21 ^b	127,31 ^d
JV 125/3	88,08 ^a	111,21 ^b	125,00	133,52 ^d
FO	87,24 ^b	127,31 ^d	133,52 ^d	129,80

Табела 3 - Начин на наследување на својството височина на стражот кај
дијагоналните крстоски во BC1 (P1) генерација

Table 3 - Mode of inheritance of character stalk height in diallel crosses in BC1 (P1)
generation

Родители Parents	П 12-2/1	П - 2	JV 125/3	FO
П 12-2/1	56,32	63,59 ^{pd}	73,55 ^{pd}	72,85 ^{pd}
П - 2	63,59 ^{pd}	108,46	109,65 ^d	119,55 ⁱ
JV 125/3	73,55 ^{pd}	69,65 ^c	125,00	130,42 ^d
FO	72,85 ^{pd}	109,55 ⁱ	103,42 ^d	129,80

Кај BC1(P1) потомствоот сите крстоски каде повторно се вклучува со П 12-2/1 имат парцијално доминантен начин на наследување спреме поинскиот родител. Доминантноста за поинскиот родител има (П 12-2 x JV 125/3) x П - 2, доминантноста на поинскиот родител има (JV 125/3 x FO) x JV 125/3; а интермедијарен начин на наследување на преучуваното свойство се запазува кај крстоската (П - 2 x FO) x П 12-2 (Табела 3).

Во попречната регистрация BC1(P2) генерација кај (П 12-2/1 x П - 2) x П - 2 и (П 12-2/1 x FO) x FO сојавува интермедијарен начин на наследување на својството. Парцијална доминантност на поинскиот родител има кај (П 12-2/1 x JV 125/3) x JV 125/3, а на поинскиот кај (П 12-2 x JV 125/3) x JV 125/3 и (П 12-2 x FO) x FO. Кај крстоската (JV 125/3 x FO) x FO има доминантност кај поинскиот родител (Табела 4).

Табела 4 - Начин на наследување на својството височина на стражот кај дигредиците крстоски во BC1 (F1) генерација

Table 4 - Mode of inheritance of character stalk height in diallel crosses in BC1 (F1) generation

Родители Parents	П 12-2/1	П - 2	JV 125/3	FO
П 12-2/1	56,32	87,55 ⁱ	120,90 ^{pd}	100,81 ^j
П - 2	87,55 ⁱ	108,46	110,87 ^{pd}	123,42 ^{pd}
JV 125/3	120,90 ^{pd}	110,87 ^{pd}	125,00	133,17 ^d
FO	108,81 ⁱ	123,43 ^{pd}	133,17 ^d	129,80

број на листови по страж

Во првата генерација П 12-2/1 x JV 125/3 имаше 23 листа, а П - 2 имаше 20 листови. Интермедијарните крстоски имаше П 12-2/1 x JV 125/3 и JV 125/3 x FO. Наредувањето на родителите со повеќе листови по страж има кај П 12-2/1 x FO, а на родителите со помал број на листови кај П - 2 x FO. Негативен хетерозис се јавува кај П - 2 x JV 125/3 (Табела 5).

Mamai и Zuchy (11), кај хибриди на

ориенталски сорти од различно географско потекло и Jung et al (7), кај 15 хибриди на 5 ориенталска сорти добиле позитивен хетерозис, додека Kaga и Kasuga (8), кај хибриди се од 6 ориенталски сорти добиле негативен хетерозис.

Во F2 генерацијата П - 2 x JV 125/3 имаше позитивен хетерозис. Кај сите останати комбинации постоји интермедијарен значок на наследување (Табела 6).

Табела 5 - Начин на наследување на својството број на листови по страж кај дигредиците крстоски во F1 генерација

Table 5 - Mode of inheritance of the character leaf number per stalk in diallel crosses in F1 generation

Родители Parents	П 12-2/1	П - 2	JV 125/3	FO
П 12-2/1	31,97	31,79 ^{-d}	36,72 ⁱ	27,95 ^{pd}
П - 2	31,79 ^{-d}	42,33	37,29 ^{-d}	37,22 ^{pd}
JV 125/3	36,72 ⁱ	37,29 ^{-d}	41,59	31,08 ⁱ
FO	27,95 ^{pd}	37,22 ^{pd}	37,18 ^{-d}	20,30

Во BC1(P1) генерација крстоската (П 12-2/1 x П 2)xП-2 има најголема доминантност, односно доминантност на родителот со помал број на листови. Интермедијарен начин на наследување се јавува кај (П 12-2/1 x JV 125/3) x П 12-2/1. Негативен хетерозис има (П 2 x JV 125/3)xП-2. Останатите крстоски од оваа генерација имаат парцијална доминантен начин на наследување спрема родителот со поголем број листови (Табела 7).

Во покраината BC1(P2) регистриран

е генерација, кај крстоската (П 12-2/1 x П 2) x П-2 има ингермедијарно наследување. Парцијална доминантност на родителот со поголем број на листови има (П 12-2/1 x JV 125/3) x JV 125/3. Негативен хетерозис се јавува кај (П 2 x JV 125/3) x П-2. Доминантност спрема родителот со помал број на листови има кај (П 2 x FO) x FO. Кај останатите крстоски како повторно се вклучува со FO со најмал број на листови, се јавува истове парцијална доминантност (Табела 8).

Табела 6. Начин на наследување на својството број на листови по страк кај дијалелни крстоски во F2 генерација

Table 6. Mode of inheritance of the character leaf number per stalk in diallel crosses in F2 generation

Родители Parents	П 12-2/1	П - 2	JV 125/3	FO
П 12-2/1	31,97	36,40 ^j	29,91 ⁱ	26,58 ^j
П - 2	36,40 ^j	42,33	38,12 ^{-h}	29,20 ⁱ
JV 125/3	26,91 ⁱ	38,12 ^{-h}	41,59	32,23 ^j
FO	26,58 ^j	29,20 ⁱ	32,23 ^j	20,90

Табела 7. Начин на наследување на својството број на листови по страк кај дијалелни крстоски во BC1(P1) генерација

Table 7 - Mode of inheritance of the character leaf number per stalk in diallel crosses in BC1(P1) generation

Родители Parents	П 12-2/1	П - 2	JV 125/3	FO
П 12-2/1	31,97	32,50 ^{-d}	26,82 ⁱ	30,53 ^{pd}
П - 2	32,50 ^{-d}	42,33	39,68 ^{-h}	35,33 ^{pd}
JV 125/3	36,82 ^j	39,68 ^{-h}	41,59	36,79 ^{pd}
FO	30,53 ^{pd}	35,33 ^{pd}	36,79 ^{pd}	20,90

Табела 8 Начин на наследување на свойството број на листови по стоки кај дилалски крстоски во BC1 (P2) генерација

Table 8 - Mode of inheritance of the character leaf number per stalk in diallel crosses in BC1 (P2) generation

Родители Parents	П 12-2/1	П - 2	JV 125/3	FO
П 12-2/1	31,99	37,03 ^a	38,76 ^{pd}	24,74 ^{pc}
П - 2	37,03 ^a	42,33	38,15 ^{-b}	23,30 ^{-c}
JV 125/3	38,76 ^{pd}	38,15 ^{-b}	41,59	26,72 ^{pd}
FO	24,74 ^{pc}	23,30 ^{-c}	26,72 ^{pd}	20,90

Покривка на листовите од средниот појас

Ангажман за наследувањето на ова свойство е резултат на положната иницијатива на листовите од средниот појас.

Во првата генерација интермедиарно наследување има кај крстоските П 12-2/1 x JV 125/3, П 12-2/1 x FO и JV 125/3 x FO. Парцijална доминантност на родитецот потекнува покривка на листовите кај П-2 x FO. Покрилна хетерозиготност има кај П 12-2/1 x JV 125/3.

Интермедиарно наследување кај втората генерација се прекара кај П 12-2/1 x П-2, П-2 x FO и JV 125/3 x FO. Парцijална доминантност на родитецот со помала покрилна иницијатива има П 12-2/1 x FO, а нејснова доминантност има кај П 12-2/1 x JV 125/3. Јесминантност за родитецот со помала покрилна иницијатива има П-2 x JV 125/3 (Табела 9).

Табела 9 Начин на наследување на свойството покривка на листовите од средниот појас кај дилалски крстоски во F1 генерација

Table 9 - Mode of inheritance of the character arc of the middle belt leaves or diallel crosses in F1 generation

Родители Parents	П 12-2/1	П - 2	JV 125/3	FO
П 12-2/1	224,74	272,80 ^b	196,71 ^a	371,44 ^d
П - 2	272,80 ^b	196,71 ^a	227,25 ^b	418,39 ^{cd}
JV 125/3	196,71 ^a	227,25 ^b	165,60	334,75 ^c
FO	371,44 ^d	418,39 ^{cd}	334,75 ^c	545,48

Табела 10 - Начин на наследување на својството површина на листовите од средниот појас кај дијаелемите крстоски во F2 генерација
Table 10 - Mode of inheritance of the character are of the middle belt leaves in diallel crosses in F2 generation

Родители Parents	П 12-2/1	ИИ-2	JV 125/3	FO
ИИ 12-2/1	224,74	180,72 ⁱ	169,34 ^{cd}	319,62 ^{pd}
П - 2	180,72 ⁱ	131,91	171,15 ^d	364,43 ^j
JV 125/3	169,34 ^{cd}	171,15 ^d	165,60	349,48 ^j
FO	319,62 ^{pd}	364,43 ^j	349,48 ^j	545,48

Во BC1 (P1) генерацијата штеди материјарно наследувањето кај (П 12-2/1 x JV 125/3) x П 12-2/1. Доминантност на родителот со посилна лисна површина имал (П 12-2/1 x ИИ-2) x П 12-2/1 и (ИИ-2 x JV 125/3) x П-2. Кај останатите крстоски се јавува парцијална доминантност на родителот со помала лисна површина (Табела 11).

Во BC1 (P2) штеди материјарно наследување има кај (П-2 x FO) x FO x (JV 125/3 x FO) x FO. Кај (П-2 x JV 125/3) x JV 125/3 се јавува парцијална доминантност на родителот со посилна лисна површина. Кај останатите крстоски постои парцијална доминантност на родителот со помала лисна површина (Табела 12).

Табела 11 - Начин на наследување на својството површина на листовите од средниот појас кај дијаелемите крстоски во BC1 (P1) генерација
Table 11 - Mode of inheritance of the character are of the middle belt leaves in diallel crosses in BC1 (P1) generation

Родители Parents	П 12-2/1	П - 2	JV 125/3	FO
П 12-2/1	224,74	226,46 ^d	199,21 ⁱ	301,24 ^{pd}
П - 2	226,46 ^d	131,91	166,18 ^c	231,17 ^{pd}
JV 125/3	199,21 ⁱ	166,18 ^d	165,60	247,61 ^{pd}
FO	301,24 ^{pd}	281,17 ^{pd}	247,61 ^{pd}	545,48

Табела 12. Наследување на својството „озорнина“ на листовите од средниот појас кај дијагелните крстоски во BC1 (P2) генерација
 Table 12 - Mode of inheritance of the character „mottle“ of the middle belt leaves in diagelel crosses in BC1 (P2) generation

Родители Parents	П 12-2/1	П - 2	JV 125/3	FO
П 12-2/1	224,74	160,05 ^{pd}	184,92 ^{pd}	311,25 ^{pd}
П - 2	160,05 ^{pd}	131,91	156,15 ^{pd}	328,65 ⁱ
JV 125/3	184,92 ^{pd}	156,16 ^{pd}	165,60	349,55 ⁱ
FO	311,25 ^{pd}	338,65 ⁱ	349,55 ⁱ	545,48

ЗАКЛУЧОК

Од описаните испитувања дојдовме до следеши заклучоци:

Во P1 генерацијата позитивен хетерозигит за својство „озорнина“ на стрекот се јавува кај хибридот JV 125/3 x FO, а за „озорнина“ на листовите од средниот појас кај П 12-2/1 x П - 2 и П - 2 x JV 125/3.

Од сите дијагелни крстоски во P2 генерацијата, најинтересна за покатамошни селекциони работи најчешче е конструиран од оригиналски тип с крстоската П 12-2/1 x FO, каде претпоставите својства се наследуваат кипермеждујќо и на првично доминантно. Следејќи тенденција може да се одбираат нови хибриидни со поголем број на листови, а со тоа ила поголема површина.

Наследувањето на својството „озорнина“ на листовите од средниот појас кај дијагелните крстоски зависи од родителот

со кој повторно се вклучува.

Во BC1 (P1) интересни за покатамошни работи се: (П 12-2/1 x FO) x П 12-2/1, (П - 2 x FO) x П - 2 и (JV 125/3 x FO) x JV 125/3, каде бројот на листовите од средниот појас се наследуваат парцијално доминантно, во насока на родителот со поголем број листови и помала листова површина, како и (П 12-2/1 x JV 125/3) x П 12-2/1, каде наследените својства се наследуваат кипермеждујќо.

Во BC1 (P2) ја издаваме (П 12-2/1 x JV 125/3) x JV 125/3 од чија популација можат да се одбираат индивидуи од оригиналски тип. Претпоставите својства кај овие крстоски се наследуваат парцијално доминантно (парцијална доминантност на доминантниот родител со ниска листова и помала листова површина).

ЛИТЕРАТУРА

1. Allard R. W., 1960. Principles of plant breeding. John Wiley & Sons, Inc., New York, London, Sydney.
2. Borojević S., 1981. Prinzipi i metode uporabljivanja bilja. Čirpanov, Novi Sad.
3. Germik R., 1973. Oblikovanje na tabakot. Prilep.
4. Griffing B., 1956. Concept of general and specific combining ability in relation to diallel crossing system. Aust. J. Biol. Sci., 9, p. 463-493.
5. Hayman B. L., 1954. The analysis of variance of diallel tables. Biometrics, 10-11, p. 735-744.
6. Hayman B. L., 1954. The theory and analysis of diallel crosses. Genetics, 39, p. 789-809.
7. Jung S. H., J. K. Hwang, S.H. Son, 1982. The analysis of inheritance of quantitative characters with oriental tobacco varieties (*Nicotiana tabacum* L.) in diallel cross. I. Combining ability and degree of heterosis in single crosses among six varieties of oriental tobacco, J. Korean Soc. Tob. Sci., 4-1, p. 7-13.
8. Kara S. M., E. Esendal, 1995. Heterosis and combining ability analysis of some quantitative characters in Turkish tobacco. Tob. Res., 21-1/2, p. 16-22.
9. Lee J.D., K. Y. Chang, 1984. Heterosis and combining ability in F1 hybrids of Korea local and oriental tobacco varieties (*Nicotiana tabacum*). J. Korean Soc. Tob. Sci., 6-1, p. 3-11.
10. Lee J.D., K. Y. Chang, 1984. Genetic analysis of quantitative characters in F1 populations of Korea local and oriental tobacco varieties (*N. tabacum*). J. Korean Soc. Tob. Sci., 6-2, p. 207-214.
11. Marant A., Y. Sachs, 1956. Heterosis and combining ability in diallel crosses among nine varieties of oriental tobacco. Crop. Sci., 5, p. 19-22.
12. Mather K., J. L. Jinks, 1974. Biometrical genetics. Chapman and Hall, London.
13. Matzinger D.F., F.A. Wernsman, 1968. Genetic diversity and heterosis in *Nicotiana*. II. Oriental x flue-cured variety crosses. Tob. Sci., 12, p. 177-180.
14. Noneva S., T. Litanski, R. Vassileva, 1984. Interrelation of genes controlling quantitative characters in intercultivar tobacco hybrids. III. Inheritance of leaf width. Genet. Sel., 17-5, p. 369-376.
15. Povilaitis B., 1966. Diallel cross analysis of quantitative characters in tobacco. Can. J. Genet. Cytol., 8, p. 336-346.
16. Tomov N., 1975. Combining ability and plant height and leaf number inheritance in certain local tobacco varieties. Nauk. Trud. Inst. Tjutjuna tjt. Izdel. Plovdiv, 5, p. 39-56.

MODE OF INHERITANCE OF SOME MORE IMPORTANT
MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS IN TOBACCO
VARIETIES AND THEIR DIALLEL CROSSES

A. Korudin - Aleksoska

Tobacco Institute - Prilep

SUMMARY

Four tobacco varieties (*P-12-2/1*, *P-2*, *YV 125/3* and *FO*) and their diallel crosses in F_1 , F_2 , backcross BC_1 (F_3) and backcross BC_2 (F_4) reciprocal generations were investigated for the characters: height of the stalk, number of leaves per stalk and area of leaves from the middle belt. The experiment was carried out in 1993, 1994 and 1995 on the trial field of Tobacco Institute - Prilep, in a randomized block system with four replicates. Measurement was made on 100 parental and F_1 and 400 crossed individuals of other generations. Based on the average values of parents and their progenies, the mode of inheritance of some characteristics in the investigated generations was determined. It might be stated that the inheritance of morphological characteristics was mainly intermediate and partially dominant, the dominance of the weaker or stronger parent was also recorded. In F_1 generation, positive heterosis for the first character was found in *YV 125/3 x FO*, negative heterosis for the second character in *P-2 x YV 125/3* and positive heterosis for the third character in varieties *P-12-2/1 x P-2* and *P-2 x YV 125/3*.

Author's address:

Ana Korudin - Aleksoska
Tobacco Institute - Prilep
97500 Prilep
Republic of Macedonia